

Подобрување на вештините, продуктивноста и вработувањата во македонските микро, мали и среди претпријатија кои работат со соларна енергија и опрема

За организацијата

Македонска асоцијација за сончева енергија „Солар Македонија“ е стручно, научно, образовно и невладино здружение чии фокус е зајакнување на соработката меѓу македонските компании во секторот за сончева енергија (производители, изведувачи, увозници, трговци), како и поврзување на експерти и научници од сите научни гранки за промоција на обновливите извори на енергија. Организацијата работи на секое ниво во синџирот на добавување, од производство до сервис и одржување на сончевите енергетски системи, како и на промоција на сончевата енергија како одржливо решение за енергетските потреби.

Основни информации

Основана во
2006 година

21 член
(индивидуалци и
компаниии)

Претседател:
Илија Насов

За проектот

Со цел постигнување на максимална употреба на сончевата енергија во земјата, Солар Македонија активно ќе работи на обучување на работна сила и овозможување на добри пазарни услови за компаниите во секторот. Бидејќи Солар препозна дека квалитетно изработените сончеви системи можат значително да ја зголемат работата на компаниите, главната цел на овој проект е воведување на експертиза и професионалност во сектор за сончева енергија.

Дополнително, членовите на Солар Македонија се дел од овој сектор подолг временски период и детално ги знаат сегашните и минатите проблеми со кои се соочувале во текот на својата работа. Со помош на нивното искуство и експертиза, Солар ќе организира работилници, директни посети, како и лобирање со цел решавање на секторските проблеми за овозможување на долгорочен раст на компаниите за сончева енергија. Солар Македонија ќе работи кон оваа цел преку следните услуги:

1. Обука за инсталација на соларни системи
2. Воведување на ISO9001 стандард
3. Посета на саем INTERSOLAR (мај 2019)
4. Лобирање за промена на енергетската законска регулатива

Основни податоци за секторот за сончева енергија во Македонија



100+
регистрации
компаниии



Несоодветна
законска
регулатива



Занемарливо учество
во енергетскиот
биланс

Активности во рамки на проектот

Обука за сончеви системи (за инженери, монтажери, архитекти)

Се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел трае 10 дена, каде 5 дена ќе бидат посветени за изучување на термалните системи, а 5 дена за фотоволтаични системи. Практичниот дел трае 5 дена. За оваа обука ќе бидат изработени специјални прирачници за димензионирање, монтажа и сервис на инсталираните системи. Планирани се две обуки (во декември и јануари), секоја со времетраење од 15 дена.



Воведување на ISO9001 стандард

Со цел да се подобри квалитетот на работа во компаниите што работат со соларна техника, предвидена е работилница на која ќе бидат презентирани придобивките од воведување на ISO9001. Сите присутни на работилницата ќе добијат основни прирачници за да го подобрат квалитетот на работа во својата компанија (издавање работен налог; планско, превентивно и тековно одржување на машини алати; попис во магацин, управување со документација).



Лобирање

Солар Македонија ќе организира работилница на која експерти и компании од сектор ќе дадат свое мислење во насока на лобирање за подобра бизнис клима:

1. Промена на начинот на субвенции за инсталирани термални системи;
2. Заедничка нарачка на материјали со цел да постигне помала откупна цена и транспортни трошоци;
3. Подобрени услови на увоз на материјали.



Посета на саем INTERSOLAR 2019

Организирана посета на најголемиот саем за соларна техника во светот што ќе се одржи во Минхен, Германија во периодот 15-17 Мај 2019 год. Организирани B2B средби со компании од соларниот сектор.

